

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09-1183/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 година.

Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1184/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09-1185/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-80/1 од 17.02.2022 година.

Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-80/1 од 17.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1186/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09- 1187/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број. 02-108/1 од 10.03.2022 година.

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број. 02-108/1 од 10.03.2022 година.

Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1188/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09-1189/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.

Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1190/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09- 1191/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година

Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1192/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност за измена и дополнување на Статутот на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица заведен под бр. 02-46/2 од 16.07.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09- 1193/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност за измена и дополнување на Статутот на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица бр. 02-46/2 од 16.07.2021 година

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност за измена и дополнување на Статутот на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица заведен под бр.02-46/2 од 16.07.2021 година.

Одлуката на Управниот одбор на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за измена и дополнување на Статутот заведена под број.02-76/2 од 15.06.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1194/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09-1195/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на барање за исплата на парични средства

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица заведено под бр.08-1105/1 од 06.06.2022 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1196/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Бр.09-1197/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Градоначалник
Димчо Атанасовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 9^{та} седница одржана на ден 21.06.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на барање за исплата на парични средства

Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица заведено под бр.08-1155/1 од 15.06.2022 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

Број 08-1198/1
21.06.2022 г.
М.Каменица

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Љупчо Трајановски с.р

СОДРЖИНА

1. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.1
2. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.1
3. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.2
4. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.2
5. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“Македонска Каменица број 02-108/1од10.03.2022 година.....стр.3
6. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.....стр.3
7. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.....стр.4
8. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.....стр.4
9. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.....стр.5
10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.....стр.5

11. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Статутот на КИЦ „Романса” Македонска Каменица заведен под бр. 02-46/2 од 16.07.2021 година.....стр.6
12. Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Статутот на КИЦ „Романса” Македонска Каменица заведен под бр. 02-46/2 од 16.07.2021 година.....стр.6
13. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица.....стр.7
14. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Фиданчо Ристовски од Македонска Каменица.....стр.7
15. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица.....стр.8
16. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Дафинка Веселиновска од Македонска Каменица.....стр.8
17. Содржина.....стр.9-10

